



Анкета за инфлацииските очекувања¹

Анкетата за инфлацииските очекувања опфаќа три групи испитаници: економски аналитичари, претпријатија и финансиски институции. Притоа, анкетниот прашалник содржи две прашања за мерење на инфлацииските очекувања, едното со квалитативен, а другото со квантитативен карактер. На првото прашање за инфлацииските очекувања испитаниците ги посочуваат насоката и степенот на промени на цените во споредба со промената во претходните 12 месеци². Притоа, за мерење на квалитативните одговори се применува пристапот на веројатност на Карлсон и Паркин (1975), според кој се претпоставува дека при доволно голем број испитаници, очекуваната промена на цените е нормално распределена кај популацијата. На второто прашање се бара од испитаникот прецизно да ја определи очекуваната просечна стапка на промена на цените во наредните две години³. Притоа, вкупната очекувана стапка се пресметува како обичен просек од одговорите на сите испитаници. Вака пресметаниот показател е корисен за добивање сознанија во поглед на насоката на движење на очекуваната на испитаниците.

Графикон 1. Нормална распределба на одговорите на испитаниците
Анкета спроведена во јуни 2016 год.



Анкетата за инфлацииските очекувања беше спроведена во јуни 2016 година⁴. Како и во претходниот анкетен циклус, **просечната стапка на инфлација за претходниот 12-месечен период⁵ се задржа во негативната зона⁶.** Притоа, резултатите од Анкетата упатуваат на **непроменетост на инфлацииските очекувања во однос на претходната анкета**, односно како и во март, испитаниците очекуваат дека стапката на инфлација ќе биде околу 0% во следниот 12-месечен период. Очекуваната за стапка на инфлација од околу 0% се карактеристични за сите три групи испитаници (економски аналитичари, претпријатија и финансиски институции).

Во однос на квантитативното прашање за очекуваната стапка на инфлација за 2016 и 2017 година, инфлацииските очекувања на испитаниците за 2016 се пониски за 0,3 п.п., додека за 2017 година се непроменети во однос на очекуваната во претходниот анкетен циклус.

¹ Со цел унапредување на анкетното мерење на инфлацииските очекувања, Дирекцијата за монетарна политика и истражување на Народната банка на Република Македонија во текот на 2013 година презеде активности за подетална анализа на искуствата на другите централни банки поврзани со спроведување на анкетите. Врз таа основа се изврши редизајнирање на постојната анкета и од октомври 2013 година се отпочна со прибиранье на податоците за новата анкета, со што се обезбеди поголемо приближување до европската практика.

² Квалитативното прашање за очекуваната гласи: „Во споредба со изминатите 12 месеци, каква промена очекувате кај потрошувачките цени во следните 12 месеци? а) ќе имаат побрз раст; б) ќе растат со тековната динамика; в) ќе растат побавно; г) ќе останат речиси непроменети; д) ќе се намалат; ѓ) тешко е да се одреди“.

³ Прашањето со квантитативен карактер гласи: „Кои се Вашите очекуванја/прогнози за просечната стапка на инфлација во 2016 и 2017 година?“.

⁴ Процентот на респонзивност на Анкетата спроведена во јуни изнесува 29,1% што, во споредба со претходниот квартал, преставува зголемување на респонзивноста. Гледано по групи испитаници, кај финансиските институции респонзивноста е 50%, потоа следуваат економските аналитичари со 35,3% и претпријатијата со 21,4%.

⁵ Се однесува на периодот јуни 2015 година до мај 2016 година.

⁶ Во услови кога ценовниот раст е негативен, толкувањето на резултатите од Анкетата може да биде нејасно, при што неопходно е да се промени методот на пресметка на показателот за инфлацииските очекувања. Така, во процедурата за мерење се заменува негативната стапка со последната позитивна стапка на раст. На ваков начин се избегнува противречноста на одговорите од Анкетата коишто претпоставуваат позитивен ценовен раст. Имајќи предвид дека промените во методот се од чисто техничка природа, мерењето на квалитативните одговори за очекуваната стапка на инфлација во периоди кога инфлацијата е негативна треба да се земе со умерена доза на претпазливост, додека показателот за инфлацииските очекувања како приближен.